

PRIMA AMBASCIATA  
DI BAMBINI NEL MONDO  
MEGASHI - MACEDONIA  
Primera embajada de los niños en el mundo.  
Megashi, Macedonia  
FIRST CHILDREN'S EMBASSY  
IN THE WORLD  
MEGASHI - MACEDONIA  
our hard currency account at  
Stopanska banka a.d.Skopje, MK  
Acc. SWIFT STOB MK2X  
ID 1066179



PREMIERE AMBASSADE DES ENFANTS  
DANS LE MONDE - MEGASHI  
MACEDONIA  
ERSTE KINDERBOTSCHAFT  
IN DER WELT - MEGASHI  
MAZEDONIEN  
ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА  
ВО СВЕТОТ - МЕГАШИ  
МАКЕДОНИЈА  
ж/с 200000010722372  
ед. дан. бр. 4030995179890  
депонент: Стопанска банка а.д. Скопје.  
Матичен број 4377249

## Насоки за текстови за веб страницата

Веб страницата е организирана во одделни потстраници за деца, тинејџери, родители /старатели и училиште и во секоја од овие потстраници се нудат содржини, во форма на едукативни, информативни, советодавни или текстови со лични искуства. Текстовите може да се наменети за која било од четирите потстраници.

### ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЕБ СТРАНИЦАТА - ЧЕТИРИТЕ ПОСТРАНИЦИ:

Деца од 0 до 12 години  
Тинејџери од 13 до 18  
Родители/старатели  
Наставници/стручни служби

### ТЕМИ И ПОТТЕМИ:

#### 1. ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО, ЗЛОУПОТРЕБА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗАКОН

- Злоупотреба и безбедност
- Врсничко насилство (булинг)
- Решавање конфликти
- Попреченост и злоупотреба
- Помош
- Безбедност на интернет и на мобилен телефон
- Врсничка медијација
- Твоите права

#### 2. ПРИЈАТЕЛИ, ВРСКИ И СЕКСУАЛНОСТ

- Другари/ пријатели
- Односи и врски
- Сексуалноста

#### 3. ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА

#### 4. УЧИЛИШТЕ

- Животни прашања, вештини и планирање (овде може да влезат текстови од областа на кариерно советување)
- Училишни прашања (учење и техники за учење, ученичко учество, права на учениците итн.)

#### 5. ТИ И ТВОЕТО ТЕЛО

- Хормони, промени
- Во здраво тело, здрав дух - спорт и физичка активност
- Телото и сликата за себе
- Попреченост

### КАКО ДА ГО НАПИШЕТЕ ТЕКСТОТ

#### ФОРМАТИРАЊЕ

- Во ворд документ
- Максимум зборови за текст: 700 – 800 зборови
- Фонт (кој и величина): Ariel, Helvetica, 11
- Без форматирање – буквите да не се италик, затемнети, единечен проред (single), текстот да не се става во табели
- Ако има слики сликите да се пратат посебно, не во текстот

#### СТРУКТУРА НА ТЕКСТОВИТЕ

За едукативните и советодавните содржини

- Почеток: дефинирање на темата/проблемот – што е тоа што се обработува во текстот
- Дополнителни информации – како може да се препознае
- Совети како да се надмине/превенира/пријави
- Запомни

За искусствените текстови:

- Слободни – лично видување и споделување на некој тема или настан во рамките на темите и поттемите



[http:// www.childrensembassy.org.mk](http://www.childrensembassy.org.mk)

Тел:++ 389 2 2465 316, Факс:++ 389 2 2465 316,  
e-mail: [first@childrensembassy.org.mk](mailto:first@childrensembassy.org.mk); [sos@childrensembassy.org.mk](mailto:sos@childrensembassy.org.mk);  
ул.Коста Новаковиќ 22 а,\* 1000 Скопје, Република Македонија

